



1 Мај - ХАЛКИДИКИ

28.04.2018 (сабота) СКОПЈЕ –ХАНИОТИ

Состанок на групата во 05:00 часот на паркингот спроти хотел Холидеј Ин. Поаѓање за Грција во 05:30 часот. Патот води преку граничниот премин Богородица. Пристигнување во Ханиоти/Пефкохори. Сместување. Ноќевање.

29.04.2018 (недела) ХАНИОТИ

Слободно време за одмор и слободни активности. Ноќевање.

30.04.2018 (понеделник) ХАНИОТИ

Слободно време за одмор и слободни активности. Ноќевање.

01.05.2018 (вторник) ХАНИОТИ - СКОПЈЕ

Слободно време до поаѓање за Скопје во 15.00 ч. по локално време. Пристигнување во Скопје во вечерните часови.

ПРИВАТНО СМЕСТУВАЊЕ во ХАНИОТИ / ВИЛА НАТАША А-категија

3 ноќевања во студио / апп по лице со вклучен превоз: 3.990 денари

3 ноќевања во студио / апп по лице со сопствен превоз: 2.990 денари

Услови за сместување во вила Наташа:

- Минимум 2 лица во студио, максимум 3 лица.
- Минимум 4 лица во апартман, максимум 5 лица.

ПРИВАТНО ЛУКС СМЕСТУВАЊЕ

ХАНИОТИ - ВИЛА МОЛОС БИЧ / ПЕФКОХОРИ - ВИЛА КОНСТАНТИН

3 ноќевања во мезонета / апп по лице со вклучен превоз: 4.900 денари

3 ноќевања во мезонета / апп по лице со сопствен превоз: 3.700 денари

Услови за сместување во вила МОЛОС БИЧ:

- Минимум 4 лица, максимум 6 лица во апартман со две спални
- Минимум 6 лица, максимум 8 лица во апартман со три спални

Услови за сместување во вила КОНСТАНТИН ЛУКС:

- Минимум 3 лица во МЕЗОНЕТА, максимум 4 лица

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- Превоз со високо - туристички автобус на дадената релација
- 2 ноќевања во одбраниот тип на сместување
- Организација на аранжманот и пратител на групата

Напомени:

- Цените се дадени по лице – сите возрасни плаќаат полна цена
- Попустите за деца се валидни при сместување со двајца возрасни
- Деца од 06 до 12 години на редовен кревет имаат 20% попуст.
- Дете без кревет 02-05.99 год плаќа само превоз ако користи.

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

- само превоз БЕЗ аранжман 2.170 денари (35 €)
 - превоз за деца до 02-12 год. 1.550 денари (25 €)
 - задолжително патничко осигурување – НЕ е вклучено во цената.
- За резервација потребна е уплата од 30% од вредноста на аранжманот.
Плаќање исклучиво во денарска противвредност 1 евро = 62 денари.
За реализација на програмот потребен е минимум од 40 патници

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk